



НАРАТИВЕН ИЗВЕШТАЈ

2016 ГОДИНА

Фондација за развој на локалната заедница Штип

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е непрофитна невладина организација формирана во 2006 година. ФРЛЗ е правен наследник на Центарот за поддршка на НВО – Штип.

Мисија:

Ефективно учество на граѓаните во креирање на јавни политики и нивна доследна имплементација.

Визија:

ФРЛЗ е водечка организација, тимски ориентирана со зајакнати човечки капацитети, финансиски стабилна, национално препознатлива и етаблирана како значаен партнер на меѓународни проекти.

Стратешки цели:

1. Засилена демократизација на Република Македонија и развој и консолидација на граѓанското општество;
2. Подобрување на локалните политики и засилување на децентрализацијата преку активно учество на граѓаните;
3. Зајакнато учество на младите во општеството;
4. Подобрен локален економски развој;

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



Во 2016 ФРЛЗ ги спроведуваше следниве проекти и активности:

- **Поголема транспарентност на локалните фондови за граѓанските здруженија (21.01.2015 – 31.05.2016)**

Партнери во проектот:

- Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар
- Центар за развој на заедницата – Кичево
- Младински културен центар – Битола

Цел: Општа цел на проектот е да се зголеми транспарентноста и отчетноста на локалната самоуправа при доделување на средства на здруженијата од општинските буџети;

Специфични цели:

- Развивање методологија за распределба на средства од општинскиот буџет за поддршка на здруженија во 8 општини во РМ;
- Застапување за усвојување на методологијата и нејзина примена;
- Подготовка на водич за развивање критериуми и процедури за унапредување на практиките на доделување финансиски средства на здруженијата од страна на општините;
- Поттикнување поактивен пристап на граѓанските организации во унапредувањето на практиките за поддршка на здруженијата од страна на ЕЛС.

Активности:

1. Подготовка и усвојување на методологија за доделување на средства од општинските буџети;
 - 1.1. Работилници за подготовка на методологија за финансирање на здруженија со средства од општинските буџети;
 - 1.2. Застапување за усвојување на методологијата;
2. Промоција на резултатите од проектот;
 - 2.1. Публикација;
 - 2.2. Прес конференции;
3. Координативни средби со партнерските организации;

Резултати:

- Зголемен степен на транспарентност, одговорност и отчетност на локалните власти при трошењето на јавните пари;
- Развиена методологија за распределба на средства од општинскиот буџет за поддршка на здруженијата;

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



- Подобрен процес на евалуација, мониторинг и известување за спроведените проекти и активности на здруженијата од страна на локалните самоуправи;
- Воспоставена комуникација и соработка помеѓу здруженијата и локалната власт за заедничко изнаоѓање на решенија;
- Подготвен прирачник за размена на искуства и добри практики кој ќе им послужи на другите општини и здруженија да развијат методологија за доделување финансиски средство на здруженијата од општинските буџети

Вкупен буџет: 40.000,00 USD

Проектот е финансиран од Проект на УСАИД за граѓанско општество

➤ **Зајакнување на партиципативната демократија (15.12.2015 – 15.08.2017)**

Партнери во проектот:

- Агенција за локален развој – Струга;
- Центар за одржлив развој на заедницата – Дебар;

Период на имплементација: 19 месеци;

Цел: Придонес за институционализација на одржливи механизми за консултирање на граѓаните во процесите на креирање политики на локално ниво;

Специфични цели:

- Да се направи анализа на тековните практики и механизми за консултирање на граѓаните во процесот на креирање на јавни политики на локално ниво и нивната ефикасност;
- Да се поттикне дискусија помеѓу сите засегнати страни на локално ниво (локалната самоуправа, граѓански организации, бизнис – сектор);
- Да се стимулира споделување и пресликување на добри практики во однос на механизмите за консултирање на граѓаните помеѓу единиците на локалната самоуправа;
- Да се лобира кај единиците на локалната самоуправа за институционализација на предложените механизми за консултација на граѓаните;

Целна група: Граѓански организации од Р.Македонија, сите општини, вклучувајќи го и град Скопје, ЗЕЛС, Министерство за локална самоуправа и граѓани на Р.Македонија;

Активности:

1. Анализа на тековните практики на консултирање на граѓаните во процесот на донесување јавни политики на локално ниво и нивната ефикасност;
2. Регионални дебати;

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



3. Работни групи за креирање на препораки за воспоставување на механизми за консултации помеѓу граѓаните и ЕЛС;
4. Документ за јавна политика;
5. Лобирање и застапување пред релевантните институции за прифаќање и спроведување на препораките;
6. Завршна конференција;

Вкупен буџет: 91.027,59 ЕУР

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку програмата за демократија и човекови права (EIDHR)

➤ **Обучи се, добиј поддршка, вработи се!**

Партнери во проектот:

- Стопанска комора за трговија и индустрија – Родопи, Грција;
- Агенција за економски развој – Костинброд, Бугарија;
- Текстилна трговска асоцијација, текстилен кластер – Штип, Македонија;

Период на имплементација: 20 месеци

Цел: Интегрирање на жени од етничките малцинства на пазарот на труд;

Специфични цели:

- Да се спроведат стручни обуки за зголемување на вработливоста;
- Да се спроведе индивидуално советување;
- Да се создадат услови за одржливо вработување;

Целна група: Работноспособни жени од етничките малцинства во Р.Македонија кои ги немаат неопходните вештини за вработување во географскиот регион во којшто живеат;

Активности:

1. Испитување на состојбата со невработеност на жени од етничките малцинства;
2. Воспоставување на критериуми за селекција на жени - учесници како крајни корисници;
3. Тренинг за тренери;
4. Теоретски и практични обуки за крајните корисници;
5. Индивидуални советувања за секој од крајните корисници, прилагодени на нивните индивидуални потреби;
6. Инфо денови за вмрежување на крајните корисници со потенцијалните работодавачи;

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



7. Активности за подигање на јавната свест и промоција на резултатите, преку прес-конференции, комуникации со медиуми и печатени материјали;

Вкупен буџет: 83.638,45 ЕУР

Проектот е финансиран од Европската Унија, преку Министерство за финансии на РМ, Сектор за централно финансирање и склучување договори (CFCD)

➤ **Дебатен клуб (јануари 2016 – декември 2016)**

Дебатниот клуб во рамки на Фондацијата за развој на локалната заедница - Штип функционира од 2008 година. Во рамки на дебатниот клуб се одржуваат неделни предавања дебата на кои се разработуваат основните дебатни формати и правила на дебатирање.

Цел: Зголемување на учеството на младите во процесите на креирање политики на локално ниво преку развој на критичко мислење;

Активности:

1. Неделни предавања дебата, напредна и почетна;
2. Организирање јавни дебати за прашања од општествена важност во заедницата;
3. Учество во локални и национални дебатни турнири;

Резултати:

- 30 млади вклучени во почетниот дебатен клуб;
- 20 млади вклучени во напредниот клуб;
- Одржани 90 предавања во почетна и напредна дебата;
- Одржани 2 јавни дебати;
- Учество на Тренинг за тренери по дебата на двајца (2) членови;
- Учество на два национални турнири;

Проектот е финансиран од сопствени средства на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип

➤ **Регионална канцеларија на Национален Младински Совет на Македонија (НМСМ) за Источен регион (јануари 2016 – декември 2016):**

Инфо точка и регионална канцеларија на НМСМ во источниот и југоисточниот плански регион. Целта на оваа активност е да ги имплементира и промовира активностите и работата на Националниот младински совет на Македонија.

Активности:

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



1. Спроведување на консултации за потребите и проблемите на младите;
2. Организација на јавни настани;
3. Креирање на политики и документи на локално ниво;
4. Консултации со други младински организации;
5. Промоција на НМСМ;

Резултати:

- Спроведени консултации за младински проблеми во регионот;
- Организирани 5 јавни трибини на теми поврзани со младинско учество и младински политики;
- Спроведени обуки за „меки вештини“ за млади од регионот;
- Вклучени 150 млади од Источниот регион на РМ;

Активностите се финансирани од проектините фондови на НМСМ

➤ **И паркингот е животен стандард (01.05.2015 – 20.06.2016)**

Цел: Поголемо вклучување на граѓаните во креирањето на локалните политики;

Краткорочни цели:

- Да се мобилизира пошироката јавност во решавање на приоритетите;
- Да се подготви документ за јавна политика;
- Да се поттикне пошироката јавност и НВО да извршат притисок врз ЛС за потранспарентно управување со јавните средства;

Активности:

1. Петиција за широка акција за мобилизација на граѓаните со барање да се укине наплатата на паркинг во градот;
2. Прес конференции на почетокот, во текот и по завршувањето на потпишувањето на петицијата;
3. Јавна дебата;
4. Документ за јавна политика;

Резултати:

- Зголемена транспарентност на општината при управувањето со јавните средства;
- Мобилизирана јавност за разрешување на локалните проблеми;
- Поттикната дебата за изнаоѓање на алтернативни решенија за сообраќајниот метеж;

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



Вкупен буџет: 2.000,00 ЕУР

Проектот е финансиран од ЕУ преку Програмата „Поддршка за зајакнување, одржливост и развој на активно граѓанско општество“, спроведуван од Фондација Метаморфозис и МЦЕТ

➤ **За спас на паркот во 8ми Ноември (01.12.2015 – 31.05.2016)**

Проектот за спас на паркот во 8ми Ноември започна како иницијатива на неформална група на граѓани веднаш по донесувањето на одлука за продажба на земјиште кое се наоѓа во паркот од страна на Општина Штип. Целта на проектот е да ги мобилизира граѓаните и да промовира транспарентен процес на консултација на граѓаните при носење одлуки од суштинско значење. Во активностите на проектот учествуваа околу 500 млади лица.

Цел: Поголемо вклучување на граѓаните во донесувањето на одлуки кои се однесуваат на локални проблеми во заедницата.

Активности:

1. Иницијатива до Уставен суд, претставка до Државен инспекторат за локална самоуправа и кривична пријава до Јавно обвинителство Штип.
2. Трибина и изложба „Духот на паркот“
3. Мултимедијален настан Игри без граници за спас на паркот
4. Маратон 5к
5. Инфо Штандови
6. ТВ дебати
7. Креирање на видео за социјални мрежи

Резултати:

- Петиција со 400 потписи
- Мобилизирани 900 граѓани од населбата

Вкупен буџет: 400.000,00 денари

Проектот е финансиран од CIVICA Mobilitas

➤ **ФискКаст: Cost – benefit анализа „Субвенционирано вработување на млади до 29 години“ (15.12.2015 – 15.03.2016)**

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilitas



Во рамки на проектот ФисКаст, ФРЛЗ заедно со Здружение Центар за стратегии и развој „ПАКТИС“, Прилеп подготви анализа на трошоците и предностите на владината мерка за субвенционирано вработување на млади до 29 години. За потребите на анализата преку барање за пристап до информации од јавен карактер беа добиени информации од Агенцијата за вработување на РМ.

Активности:

1. Обуки за cost – benefit анализа
2. Подготовка на cost – benefit анализа за Субвенционирано вработување на млади до 29 години.

Резултати:

- Зајакнати капацитети за подготовка на cost – benefit анализа
- Подготвена cost – benefit анализа за Субвенционирано вработување на млади до 29 години.

Вкупен буџет: 180.000,00 денари.

Анализата е финансиски подржана од FinanceThink

➤ **Култура за граѓански промени (јануари 2016 - јули 2016)**

„Култура за граѓански промени“ е проект во организацијата ФРУ – Факултет за работи што не се учат, во соработка со Фондација за развој на локалната заедница – Штип Плоштад Слобода – Скопје, Центар за современи уметности – Скопје, Локомотива – Центар за нови иницијативи во уметноста и културата – Скопје.и се базира на ставот дека културата и уметноста придонесуваат, го обликуваат општеството и го менуваат во позитивна насока. Токму затоа проектот потенцира дека културата и уметноста имат политичка моќ и дека развивањето на креативното дејствување го стимулира поединецот појасно да ги артикулира своите проблеми и поинвентивно да дејствува кон нејзино решавање.

Активности:

1. Уметнички перформанси и проекции;
2. Детско катче и часови по англиски јазик за деца;
3. Работилници за синдикално организирање;
4. Текстилни средби;
5. Работилница „Човекови права на текстилните работници“;

Резултати:

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е подржана од CIVICA Mobilias



- Отворен е Културно Уметнички Центар „Текстил“ (К.У.Ц. Текстил) – проект за заштита и промоција на правата на текстилните и кожарските работници;

Проектот е финансиран од ФООМ, преку програмата на УСАИД за граѓанско општество

➤ **Проектни и буџетски форуми во општините Центар, Струга и Струмица (24.06.2016 – 31.12.2016)**

Во рамки на проектот во општините Центар, Струга и Струмица се организираа по една сесија од проектен форум и по две сесии од буџетските форуми. На проектните форуми граѓаните имаа можност да изберат една приоритетна програма за секоја општина, додека на буџетските, проект кој ќе се финансира од проектен фонд. На форумите во сите општини учествуваа околу 900 граѓани и беа избрани три проекти за финансирање, по еден во општините Центар, Струмица и Струга и по една приоритетна програма.

Цел: Зголемено граѓанско учество во процесите на носење одлуки на локално ниво;

Активности:

1. Една (1) сесија проектен форум во општините Струга, Струмица и Центар;
2. Две (2) сесии буџетски форум во општините Струга, Струмица и Центар;

Резултати:

- Реализирана граѓанска форумска сесија во општините Струга, Струмица и Центар.
- Селектирани 4 проекти кои ќе бидат финансиски поддржани преку концептот „Општина по мерка на граѓаните“.
- Реализирани по два буџетски форумски сесии во општините Струга, Струмица и Центар.
- Дадени 174 предлог проекти од кои прифатени се 79 проекти.
- Приоритизирани развојни програми за општините Струга, Струмица и Центар.
- Вклучени 730 граѓани во процесите на носење одлуки во општините;

Вкупен буџет: 16.600,00 USD

Проектот е финансиран од Фондацијата отворено општество Македонија

Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е поддржана од CIVICA Mobilias



➤ **Отчетност кон заедницата (октомври 2016)**

Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип, заедно со Фондацијата Отворено Општество - Македонија организираше јавна дискусија на тема „Отчетност кон заедницата“

Цел: Да се согледаат трендовите во практикување на транспарентноста од локалните власти и да се поттикнат граѓаните и граѓански здруженија на активен пристап во зголемување на отчетноста.

На настанот е презентирано делувањето на граѓанскиот сектор во поттикнување на транспарентноста и отчетноста кај општините (со фокус на општините Штип, Чешиново-Облешево, Струмица, Дебар, Центар Жупа, Битола, Новаци, Кичево и Пласница) и се споделени податоци од истражувања и препораки за подобрување на состојбата. Дискутирани се и предизвиците во развивањето на овој сегмент од децентрализацијата.

Настанот е финансиски подржан од Фондацијата Отворено Општество – Македонија преку проект на УСАИД за граѓанско општество.

*Годишната програма на Фондацијата за развој на локалната заедница – Штип е
подржана од CIVICA Mobilias*